

Врз основа на член 41 од Статутот , Извршниот одбор на Атлетската федерација на Македонија на својата седница одржана на ден 05.06. 2018 година, го донесе следниот:

П РА В И Л Н И К

за рангирање на млади атлетичари-ки во Република Северна Македонија за доделување на категоријата спортист- Спортска надеж

Општи одредби

Член 1.

(1) Со овој Правилник се утврдуваат и уредуваат начините и условите под кои се бодуваат резултатите и се утврдува Ранг листата на атлетичарите-ките во Македонија до 20 години, која се предлага до Агенција за млади и спорт на Република Северна Македонија за добивање можност да бидеат стипендисти за категоријата спортист-спортска надеж .

(2) Стипендијата се добива за период од 10 месеци , која е утврдена од страна на Агенција за млади и спорт на Република Северна Македонија, за резултати постигнати во тековната сезона .

Член 2.

Право на добивање на стипендија за најуспешни атлетичари-ки покрај другото мора да се почитува и одредбата за старосна категорија, условот е атлетичарот-ката до 31 август во годината што тече да не наполнил 20 години.

Член 3.

Бодови за постигнати резултати и пласман од горниот став можат да се оствараат на сите службени натпревари организирани по правила на АБАФ, ЕАА и ИААФ и национални натпревари по правила на ИААФ и пропозиции на АФМ;

. Прифатени резултатите се во периодот од 01,септември измината година до 01 јули за тековната година.

Член 4.

Атлетичар-ка може да добива стипендија категоријата спортист-спортска надеж доколку и покрај горенаведените членови , треба да ги исполнува и следниве услови:

- Да нема потпишан професионален договор со одредена спортска организација
- Да нема договор за друг вид на стипендија во наведениот период од државна институција
- Мора да биде член на атлетски клуб кој е активен член во АФМ
- Во тековната година кога добива стипендија да е активен атлетичар
- Да исполнува обврски спрема планот на клубот и програма на репрезентацијата
- Да биде предложен од страна на клубот
- Два пати годишно да доставува доказ за извршен медицински преглед
- Да потполни образец дека е запознает со програмата за анти допинг во спортот

Бодување

Член 5.

Во изборот за рангирање на атлетичари-ки, одлучуваат три општи критериуми за постигнати резултати по член 3 од правилникот:

1. вреднување на највреден постигнат резултат по ИААФ таблица (ИААФ таблица 2017год, последно издание)
2. Бонус бодови за пласман на националните и меѓународните натпревари објаснети во табела 1.
3. Бонус бодови за постигнување на национален рекорд во дисциплините од олимиска програма објаснето во табела 2.

Начин на пресметка на бодови

Член 6.

Првата и Основна Вредност за освојување на бодови и рангирање се зема најдобар резултат по ИААФ таблица за резултат постигнат на отворено или сала , во дисциплините од олимиска програма со дозволени услови (резултат мерен електронски , дозволени ветер, сертифицирани патеки и сектори)

Забелешка:

Пр (100м мажи, 11,24 сек изнесува 789 иааф бода)
 Основен број на бодови ќе има 789 бода.

Член 7.

Втората Вредност за освојување на бодовите за рангирање е за постигнати резултати и остварен пласман на атлетичарите-ките во ПОЕДИНЕЧНА конкуренција за натпревари кои се дополнуваат на претходниот член а се пресметуваат према освоени пласмани на одредени натпревари кои се прикажани во долната Табела:

Табела 1.

	I место	II место	III место	IV место	V место	VI место	VII место	VIII место
Олимписки игри Светско првенство	300	260	230	210	190	180	160	140
Светско првенство во сала Европско првенство	260	230	200	180	160	150	130	110
Светско првенство во крос Светско првенство 1/2 СП Маратон	250	230	200	180	160	150	130	110
Светски куп во одење Светско првенство Младинци	200	170	150	140	130	120	110	100
Европско првенство- сала	200	170	150	140	130	120	110	100
Европско првенство крос	190	180	170	150	130	110	100	90
Европско првенство У 23	190	180	170	150	130	110	100	90
Европско првенство У 20	170	145	130	120	110	100	90	80
Европско првенство У 18	150	125	110	100	90	80	70	60
Европски куп во одење, 10000 ЕП планинско трчање ЕП крос Младинци	150	125	110	100	90	80	70	60
Европско екипно првенство Универзијада Балканско првенство сениори	150	130	120	100	80	70	60	50
Балканско првенство- сала БП крос кантри, Сениори	130	110	100	80	70	60	50	40
Балканско првенство- Младинци	110	90	70	60	50	40	30	20
БП крос кантри, Младинци БП сала- Младинци БП Млади Младинци	100	70	60	50	40	30	20	10
Куп Сениори	20	18	16	10	-	-	-	-
Куп Младинци	16	14	12	8	-	-	-	-
Куп Пионери	8	6	4	2	-	-	-	-
НП Сениори	20	18	16	10	-	-	-	-
НП Младинци	16	14	12	8	-	-	-	-
НП У 18	10	8	6	4	-	-	-	-

При пресметување на бодовите по член 6 се бодува и додава пласманот од табелата и тоа до 8мо место од меѓународни натпревари и 4то место на национални натпревари.

На секој натпревар ќе се признава само еден резултат со најдобар пласман без разлика на тоа во колку дисциплини се има натпреварувано.

Забелешка:

Пр (100м мажи, 11,24 сек изнесува 789 иааф бода, Освоено прво место на БП младинци и две први на НП се додават на основниот резултат,
 $789+100+10+10 = 909$ бода

Член 8.

Трета бодовна вредност на Ранг листа за постигнати особни резултати – РЕКОРДИ прикажана е во долната Табела:

Табела 2.	Нов рекорд	Изедначен рекорд
Сениори-ки	40 бода	25 бода
Младинци-ки	30 бода	20 бода
Млади Младинци-ки	20 бода	15 бода

Пионери-ки	15 бода	10 бода
Млади Пионери-ки	10 бода	5 бода

При пресметување на бодовите согласно член 6 и член 7 доколку некој атлетичар-ка постигне резултат со вредност во табелите се додаваат бодови за конечно рангирање на поединците.

За поставување на рекорд во штафета се делаат по 25% бод по учесник од екипата.

Во текот на една година ќе бидат прифатени најмногу два рекорда .

Забелешка:

Пр (100м мажи, 11,24 сек изнесува 789 иааф бода, Освоено прво место на БП младинци и две први на НП се додават на основниот резултат, и рекорд младинци $789+100+10+10 = 909$ бода +40 бода = 949 бода

Член 9.

Едноставен пример за сумирање на резултатите при правење на Ранг листата е дадена во следнава Табела:

Ранг	Име Презиме	Член 6 најдобар резултат по Иааф таблица	Член 7 Бодови по пласман од натпревари	Член 8 Бодови по рекорд	Вкупно Бодови
1	Пример 1	100м , 800бод	1 м БП- 100 1 Куп Сен- 20 1 НП Сен- 20	2 Рекорд сен - 80 бод	1020
2	Пример 2	Копје , 880 бода	-	1 рек сен 40 бод	920
3	Пример 3	Вис , 910 бода	-	-	910

Член 10.

Доколку атлетичар-ка не настапи на национално поединечн првенство и Куп натпревар во своја категорија за календарската година НЕ МОЖЕ да конкурира за доделување стипендија за следната година.

Овој член од Правилникот ќе се применува од 01. септември 2019 година.

Член 11.

Ранг листата за добивање стипендија категорија спортист-спортска надеж од страна на Агенција за млади и спорт на Република Северна Македонија по предлог на Комисијата за рангирање при АФМ ја утврдува Извршниот одбор и се утврдува најдоцна до 15 јуни во тековната година.

Квотата за стипендија ја утврдува Агенција за млади и спорт на Република Северна Македонија.

Завршни одредби:

Член 12.

Измени и дополнувања на овој Правилник се донесува на начин и постапка иста како при неговото донесување.

Член 13.

Спроведување на овој Правилник дава Комисијата за рангирање и Генералниот секретар на АФМ испред Извршниот одбор на АФМ .

Член 14.

Овој Правилник влегува во сила од денот на неговото усвојување.

Скопје, на ден 05.06.2018 година

Претседател на АФМ
Крсто Серафимовски

